




Пишувай. Учи. Расту.

ПРИБОР ЗА ПИШУВАЊЕ 2017



Побеќе за Вашите напу... Секогаш!




BRUNO BICH

Претседател на управниот одбор

„Ние нудиме единствен,
инвентивен и сигурен избор, за
секого, секаде, и секогаш.“

3 ДОБРИ ПРИЧИНИ ЗА ИЗБОР НА



 Повеќе за Вашите пари... Секогаш!



СИЛА НА НАШИОТ КВАЛИТЕТ

КВАЛИТЕТОТ ОТСЕКОГАШ БИЛ ОСНОВНИОТ ПРИОРИТЕТ НА BIC. ОВАА ТРАЈНА ПОСВЕТЕНОСТ ВКЛУЧУВА



ПРОИЗВОДИ КОИ ГИ ПРАВИ 

92%

од BIC канцеларискиот материјал се произведува во фабриките на BIC со најсовремена опрема за масовно склопување на производи.



-  = STATIONERY
-  = LIGHTERS
-  = SHAVERS
-  = ADVERTISING AND PROMOTIONAL PRODUCTS

Високиот квалитет на организација

на адекватно обучените и посветени работници во целиот свет секојдневно го гарантира квалитетот во текот на целиот процес на производство



ИНТЕГРИРАН ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВО

BIC има интегриран производствен процес, со проектирање и развивање на поголемиот дел од своите машини. Компанијата, исто така, произведува врвови и мастило како би можела да гарантира висок квалитет на пишувањето.



ЕДИНСТВЕНА ПОЛИТИКА НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ

Секое парче од BIC приборот за пишување поминува повеќе од 20 проверки на квалитетот во текот на производниот процес.



КОНСТАНТЕН КВАЛИТЕТ

BIC им гарантира подеднаков квалитет на сите корисници, без оглед на тоа во кој дел од светот се наоѓаат, од врвот до крајот на пенкалото.


MORE THAN 70 QUALITY CONTROLS THROUGHOUT BIC® CRISTAL® PRODUCTION PROCESS



BIC Ballpoint pen factory, Montevrain, France



Quality control at BIC's pencil factory in Samer, France



Writing quality checks



Од 1950. Година продадени се повеќе од 100 милијарди **BIC®** пенкала



НАША ОДРЖЛИВА ПОСВЕТЕНОСТ

СО ГОДИНИ НАНАЗАД BIC Е ПОСВЕТЕН НА ИНИЦИЈАТИВИТЕ НА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ ВКЛУЧУВАЈКИ ГИ СИТЕ АКТИВНОСТИ.


ПОДОЛУ СЕ 5 ПРИМЕРИ НА НАШАТА ОДГОВОРНОСТ КОН ЖИВОТНАТА СРЕДИНА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НАШИТЕ ПРОИЗВОДИ:



ВИ НУДИМЕ ДОЛГОТРАЈНИ ПРОИЗВОДИ СВЕДУВАЈКИ ГО ПАКУВАЊЕТО НА МИНИМУМ

На пример, просечна должина на пишување од 3 km на BIC® Cristal® Medium пенкалото

*SGS tests 2012/2013 for blue & black ink.



ГО МИНИМИЗИРАМЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА УПОТРЕБЕН МАТЕРИЈАЛ

BIC nudi jednostavne, funkcionalne proizvode koji sadrže samo neophodne elemente.

Na primer : Težina BIC® Cristal® Medium hemijske olovke: 5.9g



КОРИСТИМЕ РЕЦИКЛИРАН МАТЕРИЈАЛ

BIC разви специфична палета BIC® Ecolutions®, делумно произведена од рециклиран материјал



НУДИМЕ ШИРОК СПЕКТАР НА ПРОИЗВОДИ СО ЕКО АКРЕДИТАЦИЈА NF ENVIRONMENT (NF 400)

За постигнување на постојан квалитет во употреба, NF Environment акредитација, добиена од Afnor Certification, сертификатот е за производите кои имаат намалено влијание на животната средина.

16 производи од приборот за пишување имаат NF Environment сертификат



ГО СВЕДУВАМЕ ПАКУВАЊЕТО НА МИНИМУМ

Низ историјата BIC промовира продажба на производи со минимално пакување.



**72%
ВО
ЕВРОПА**

од приборот за пишување се пакува во кутии кои содржат најмалку 10 производи

...НО ИСТО ТАКА

2011, BIC и Terracycle создадоа нова програма за рециклирање на приборот за пишување во Европа.

Искористените производи се собираат, а потоа се рециклираат за да добијат нов живот. Денес повеќе од 7.8 милиони искористени производи се собрани во 10 Европски земји. Искористените производи се собираат, а потоа се рециклираат за да добијат нов живот.



BIC® приборот за пишување дизајниран е за максимална употреба и за минимално влијание на животната средина.

НАШИ ВОДЕЧКИ БРЕНДОВИ



ПОВЕЌЕ ОД 60 ГОДИНИ BIC® ПРОИЗВОДИТЕ СЕ ДЕЛ ОД СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

НИЕ СМЕ ИГРАЧ N°1 ВО ПРИБОРОТ ЗА ПИШУВАЊЕ ВО ЕВРОПА*, И СЕ УШТЕ РАСТЕМЕ

*ИЗВОР: ГФК панел на Европа 7 земји (Белгија, Франција, Германија, Грција, Италија, Шпанија, УК) вредност на уделот на пазарот, ЈАН 12 - ДЕК 13



ПОВЕЌЕ ОД 60 ГОДИНИ ИСКУСТВО



КОНЗИСТЕНТНА ПАЛЕТА НА ПРОИЗВОДИ

Пишувај во многу бои, подвлекувај, цртај, бој, преправај со BIC® - во училиште, дома, или на работа, секој може да биде сигурен дека ќе го најде тоа што му е потребно, по прифатлива цена која нуди и квалитет и сигурност.

400 илјади BIC бесплатни артикли се дистрибуирани



ВИДЛИВ БРЕНД БЛИЗОК НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

BIC е историски партнер на Tur de Frans, а беше и негов официјален снабдувач 2014, дистрибуирајќи секојдневно илјадници BIC® 4 Colours™ пенкала, официјални пенкала на Tur de Frans. Последниве години, BIC е дел од Караванот на публицитет со јасен план да им излезе во пресрет на своите потрошувачи: три автомобили и камион со платформа во боите на брендот, како и познатиот BIC® Boy!

Тоа е разигран начин да се претстават BIC® производите и да се комуницира со потрошувачите. Во текот на кампањата беа дистрибуирани стотина илјади подароци.



Повеќе од 12 МИЛИОНИ набљудувачи

Le Tour de France



ИЗВОР НА ИНСПИРАЦИЈА ЗА УМЕТНИЦИТЕ

BIC® Cristal® Medium стана легендарен производ кој сега е дел од трајната поставка на музеите како што се MOMA во Њујорк или Помпида центарот во Париз.

Уметниците се потпираат на BIC® пенкалата, не само кога пишуваат, туку и за сите видови на цртање.



25 Милиони парчиња BIC® прибор за пишување потрошувачите бираат секојдневно*** насекаде во светот.

*** базирано на 220 дена



Пенкала

Моливи

Технички моливи

Налив пера

Бришачи на мастило

ПРИБОР ЗА ПИШУВАЊЕ

ПРИБОР ЗА ПИШУВАЊЕ



ПИШУВАЈ. УЧИ. РАСТИ.

ПРИБОР ЗА
ПИШУВАЊЕ

Пенкала

Cristal[®]
Family

Cristal[®]
Original

Најпродавано пенкало на светот
Пишува и до 2 x подолго од
останатите пенкала



Cristal[®]
Original

Познатото Cristal[®] пенкало
со фин врв за прецизно
пишување



Најпродавано
пенкало на светот!





ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Пенкала со средна големина на полнење достапно со црно, сино, црвено и зелено мастило



NF 400 Instruments d'écriture /
Writing instruments
www.ecolabels.fr

- Акредитирано со NF статус за зачувување на животната средина



- Пишува и до 2 пати подолго од останатите пенкала

SGS

- Просечна должина на пишување 3000 m



- Бојата на капачето и на затката одговара на бојата на мастилото



- Бојата на капачето и на затката одговара на бојата на мастилото

Cristal® Original



CRISTAL MEDIUM КУТИЈА BCL X50 EU

EAN



70330129665

70330129627

70330129634

70330129634



* Извор : GfK EU7 – Панел истражување-
MAT DEC - 2013 – Продажна вредност





ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Прецизно пенкало достапно со црно, сино, црвено и зелено мастило



NF 400 Instruments d'écriture /
Writing instruments
www.ecolabels.fr

- Акредитирано со NF статус за зачувување на животната средина



- Лесно се препознава по портокаловиот цилиндер



- Бојата на капачето и на затката одговара на бојата на мастилото



- Врвот од 0.8 mm создава линија од 0.36 mm

Orange *Original*



CRISTAL MEDIUM КУТИЈА BCL X20 EU

EAN



3086121101144

3086121101113

3086121101120

3086121101137




ПРИБОР ЗА
ПИШУВАЊЕ

Пенкала



Round Stic®



NEW

Round Stic®

Едно од најдобро
продаваните BIC®
Пенкала во САД
The Round Stic®
пенкалото има лесен и
кружен цилиндар. Бојата
на капачето и на затката
одговара на бојата на
мастилото. Лесно се
препознава и направено е
да биде сигурно.






Round Stic® Exact

Познатото Round Stic®
Со вжлебена дршка.
Технологијата на
тенкиот врв комбинира
прецизност и мекост на
пишувањето.



Round Stic® Clic

Пенкало на
вовлекување со кружен
цилиндар
Пишувањето е меко и
прецизно, со прецизен
агол.



Round Stic®



- Пенкало со средна големина достапно со црно, сино и црвено мастило



- Тенкиот јасно тониран цилиндар одговара на бојата на мастилото



- Вентилирана капа



- Врвот од 1 mm создава линија од 0.4 mm



ROUND STIC

КУТИЈА X60 EU

EAN



3086123256385

3086123256378


3086123278127



Round Stic[®] Exact



- Прецизно пенкало достапно со црно, сино и црвено мастило



- Технологија на тенок врв за посебно меко и фино пишување



- Тенок цилиндер со капа и затка



- Гумена рачка за лесно ракување и удобност



- Врвот од 0.8 mm создава линија од 0.36 mm



ROUND STIC EXACT

КУТИЈА X1EE

EAN



3086123340862

3086123340879

3086123356603





- Клик пенкало со средна големина достапно со црно, сино и црвено мастило



- Лесно се користи: клик механизам за вовлекување



- Тенкиот цилиндер одговара на бојата на мастило



- Врвот од 1 mm создава линија од 0.4 mm

Round Stic[®] Clic



ROUND STIC CLIC
КУТИЈА BCL X20 EU



EAN



3086123379657

3086123379640

3086123379633



ПРИБОР ЗА
ПИШУВАЊЕ


Пенкала



ATLANTIS

Размислувај. Тоа ќе го направи истото.

Пишува толку течно и ја следи брзината на твоите мисли.





- Клик пенкало со влошка која може да се замени, достапно со црно, сино и црвено мастило



- Новиот систем со Тенок врв нуди комбинација од исклучително мазно и прецизно пишување



- Телото е целосно обложено со гума



- Метална купа на врвот



- Врвот од 0.7 mm создава линија од 0.3 mm



ATLANTIS EXACT
КУТИЈА BCL X12 EU

EAN



3086123340503

3086123340497

3086123340510





- Клик пенкало со влошка која може да се замени, достапно со црно и сино мастило



BIC
writing smoothness
douceur d'écriture

- Новиот систем со тенок врв нуди комбинација од исклучително мазно и прецизно пишување



- Стилизиран дизајн и форма



- Телото е делумно обложено со гума



- Врвот од 1 mm создава линија од 0.4 mm



ATLANTIS CLASSIC

КУТИЈА BCL X12 EU

EAN

70330136717

70330136724

70330136700



ПРИБОР ЗА
ПИШУВАЊЕ

Пенкала

№1
ПЕНКАЛО СО
ВОВЛЕКУВАЊЕ
ВО ЕВРОПА*
(ПРОДАЖНА ВРЕДНОСТ)



ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Средни димензии на пенкалото со дополнување и вовлекување



- Во едно пенкало црна, сина, црвена и зелена боја

SGS

- Должина на пишување 8,000m**



- Широко кружно сино кукиште



NF 400 Instruments d'écriture /
Writing instruments
www.ecolabels.fr

- Акредитирано со NF статус за зачувување на животната средина



- Врвот од 0,1 mm создава линија од 0,32 mm



4
Colours®

Original



4 COLOURS MEDIUM
КУТИЈА BCL X12

EAN




3086123233829



* Извор GfK панел истражување – Western Europe 7 – MAT December 2016 – Продажна вредност

** SGS тест – 2012-2016 – Просечна должина на пишување за сино, црно, црвено и зелено полнење







Квалитет прег се



Cristal[®] **STYLUS**

- 2 во 1 пенкало и дигитално пенкало
- Дизајнирано за таблети и смарт телефони*
- Прецизниот врв на пенкалото создава линија од 1 mm
- Достапно во сина и црна боја на мастило
- Мекиот врв на дигиталното пенкало идеалне за touchscreen монитори

*само за touchscreen монитор

ДИЗАЈНИРАНО ЗА ТАБЛЕТ / СМАРТ ТЕЛЕФОНИ*

Cristal[®] **STYLUS**



PEN
STYLO



STYLUS
STYLET



Повеќе за Вашите пари... Секогаш!

Cristal[®] STYLUS



- Пенкало за пишување*



- Достапно со црна и сина боја на мастило



- Мек врв за touchscreen монитори*



- Изгледа како и секое пенкало од Cristal семејството



- Врвот од 1.0 mm пишува дебела линија од 0.32 mm

* само за touchscreen монитор



Cristal[®] STYLUS
КУТИЈА BCLX12

EAN

3086123307490

3086123379763





30°
140€
+ 29€
+ 75€

244!

BIC® EVOLUTION™, СУПЕР ЦВРСТ МОЛИВ

BIC
Evolution™
650
ecolutions®

Ултра отпорен HB графитен врв.
Моливот е направен од 57%
рециклиран материјал.

BIC
Evolution™
655
ecolutions®

Ултра отпорен молив
на детскиот притисок.

BIC
Evolution™
646

Ултра отпорен HB графитен врв.
Моливот со гумичка направен е
од 50% рециклиран материјал.

BIC
Evolution™
646


Моливот со гумичка
е ултра отпорен на
детскиот притисок.

Miss
BIC
Evolution™

Прв ултра-отпорен молив за
жени: со единствен изглед и
со потенок цилиндер.

BIC
Evolution™
ecolutions®
BLACK

Ултра отпорен молив за
мажи: врвен изглед.



064221608
Tom
FFF!
©



ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Молив со шестоаголна форма и со исечен крај



- Ултра цврст HB врв



NF 400 Instruments d'écriture /
Writing instruments
www.ecolabels.fr

- Акредитиран со NF статус за зачувување на животната средина



- Произведен од 57% рециклиран материјал*



- Молив без дрво, отпорен на кршење



- Нов портокалов прстен за автентичност

BIC
EVOLUTION™ 650
ecoLUTIONS®



ECO EVOLUTION 650 HB
КУТИЈА BCL X12 EU

EAN


3270220004608



* Процент на вкупна тежина на производот



ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Молив со шестоаголна форма



- Молив со шестоаголна форма со гумичка



NF 400 Instruments d'écriture /
Writing instruments
www.ecolabels.fr

- Акредитиран со NF статус за зачувување на животната средина



- Произведен од 50% рециклиран материјал*



- Молив без дрво, отпорен на кршење



- Нов портокалов прстен за автентичност

BIC
Evolution™ 655
ecolutions®




ECO EVOLUTION 655 HB

КУТИЈА BCL X12 EU
ГУМИЧКА СО МЕТАЛЕН ДРЖАЧ

EAN

3270220083924



* Процент на вкупна тежина на производот



ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Молив со шестоаголна форма со заоблен крај



- Ултра цврст HB врв



- Обоен молив од смола со пругаст лак



- Достапен во три бои на цилиндерот



- Молив отпорен на цваќање и кршење



EVOLUTION™

646




EVOLUTION 646 NO ERASER

КУТИЈА BCL X12 EU

EAN

3086123340312





ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Молив со шестоаголно тело и со гумичка на крајот



- Ултра цврст HB врв



- Обоено тело со штрафи на моливот, не содржи дрво



- 3 различни бои на телото



- Отпорен на цваќање, не се крши




EVOLUTION™
646



EVOLUTION 646
КУТИЈА BCL X12 EU

EAN

3086123278189





ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Молив со шестоаголно тело и со гумичка на крајот



- Ултра цврст HB врв



- Отпорен на цваќање, не се крши



- Обоено тело со штрафи на моливот, не содржи дрво



- Достапен во 8 модерни бои

BIC
EVOLUTION

stripes



STRIP646
BCL B12 EU

EAN


3086123278189

НОВИ БОИ





ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Молив со шестоаголно тело со заоблен крај



- Ултра отпорен HB врв



NF 400 Instruments d'écriture /
Writing instruments
www.ecolabels.fr

- Акредитиран со NF статус за зачувување на животната средина



- Произведен од 55% рециклиран материјал*



- Црн молив без дрво, отпорен на кршење, со сребрен лак: отпорен на цкавање




BIC
Evolution™
ecolutions®
BLACK



EVOLUTION BLACK ECO
КУТИЈА BCL X12 EU

EAN


3086123278011



*Процент на вкупна тежина на производот



- Високо квалитетен заоблен молив



- Отпорен HB и 2B врв



- Врвот е прицврстен по целата должина на моливот



- Лесно се остри

CRITERIUM[®] 550



CRITERIUM КУТИЈА X12

GRAFITI

●	CRITERIUM 550 BB CR BOX 12 EU
●	CRITERIUM 550 2B CR BOX 12 EU
●	CRITERIUM 550 3B CR BOX 12 EU
●	CRITERIUM 550 4B CR BOX 12 EU
●	CRITERIUM 550 5B CR BOX 12 EU
●	CRITERIUM 550 6B CR BOX 12 EU
●	CRITERIUM 550 2H CR BOX 12 EU
●	CRITERIUM 550 3H CR BOX 12 EU
●	CRITERIUM 550 4H CR BOX 12 EU
●	CRITERIUM 550 HB CR BOX 12 EU





ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Молив со шестоаголно тело, со гумичка на крајот



- Ултра отпорен HB врв



- Отпорен на цваќање, не се дроба при кршење



- Дрвен во боја – без смола, достапен во 4 флуоресцентни бои

Evolution

FLUO



НОВИ БОИТ

EVOLUTION FLUO

BCL B12 EU

EAN

3086123446182



ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Шестоаголен молив



- Ултра отпорен HB врв



- Отпорен на цваќање, не се дроби при кршење



- Дрвен во боја – без смола, достапен во 4 флуоресцентни бои

BIC
Evolution

FLUO




НОВИ БОИ



EVOLUTION FLUO
ERAS BCL B12 EU

EAN

3086123449053





GILBERT®



- Високо квалитетен заоблен молив



2B HB

- Отпорен HB и 2B врв



- Врв прицврстен по целата должина на моливот



- Лесно се остри



GILBERT 33 2B
BCL BOX 12 EU

EAN

3270220018865



GILBERT 33 HB
BCL BOX 12 EU

EAN

3270220018780





ПРОИЗВЕДНО ВО ЕВРОПА



- Технички молив со HB врв со дебелина од 0.7 mm



- Пишува 2x подолго од моливот



- Подолготраен: со 3 HB врв со должина од 90 mm



- Прозирно тело на моливот и клип во боја



- Едноставен за употреба и за бришење

BIC Matic
Original

0.7mm



BICMATIC CLASSIC
B12 EU

EAN

3086126604596





ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Технички молив со врв со дебелина од 0.7 mm



- Не се остри



- Долготраен, содржи 3 HB врв со должина од 9 cm



- Достапен во 4 живописни бои со клип во боја



- Лесно се користи и брише

BIC[®] Matic

Fun

0.7mm



BICMATIC FUN
BOX12 RFRSH EU

EAN

3086126604602





- Технички молив со дополнување на врвот од 5 mm HB



- Достапен во класични бои: црна, црвена, портокалова и сина



- Флексибилен врв: заштита за џеб



- Прилагодена дршка за удобност и за контрола



- Гумичката на крајот со заштитна капа: ја одржува чиста гумичката

BIC
Velocity

0.5mm



VELOCITY 0.5

BLISTER X1
+12 LEADS FREE

greska!
poreban
prevod

EAN

3086126698911

proveriti barcode
FR Catalogue: 3086126698991




VELOCITY 0.5

КУТИЈА BCL X12


EAN

3086126645506





- Технички молив со дополнување 0,7 mm со HB врв, достапен во модерни бои: сина, портокалова, жолта, виолетова и розева



- Долготраен механизам (5000 кликови со иста ефикасност)



- Флексибилен врв: заштита за џеб



- Прилагодена дршка за удобност и за контрола



- Гумичката на крајот со заштитна капа: ја одржува чиста гумичката


Velocity[®]


0.7mm



VELOCITY 0.7
КУТИЈА BCL X12

EAN

3086126645513





- Технички молив со дополнување 0,5 или 0,7 mm со HB врв



- Продолжување на врвот со клик или со поместување



- Врвот може да се помести во текот на пишувањето




- Врвот се вовлекува: заштита за џеб
- Лизгачки врв: спречува кршење на врвот



- Дршката е прилагодена за максимална удобност



- Отпорна метална рамка



- Гумичката на крајот со заштитна капа: ја одржува чиста гумичката



AI[®]

0.5mm & 0.7mm



MECHANICAL PENCIL AI
КУТИЈА BCL X12, 05 / 07

EAN

3086123175556

3086123175600



ПРИБОР ЗА
ПИШУВАЊЕ

Технички МОЛИВИ МИНИ

CRITERIUM®

0.7mm

Графитна мина 0.5 HB

КУТИЈА X12 EU

EAN

3270220027478



CRITERIUM®

0.5mm

Графитна мина 0.7 HB

КУТИЈА X12 EU

EAN

3270220027454



ПРИБОР ЗА
ПИШУВАЊЕ

Налив пера Патрони



ПАТРОНИ ЗА НАЛИВ ПЕРО

КУТИЈА X16

EAN

3441921013828





- Врвови на дополнување, налив перо со црно мастило




- Иновативно дополнување од страна. Еден стандарден пократок кетриџ со мастило



- Богати барел бои: сина, виолетова, зелена



- Триаголна дршка за прсти



- За левораки и за деснораки



- Шилецот од иридиумски челик ја прави линијата широка 0,32 mm


EasyClic
STANDARD



EASY CLIC STANDARD
BLX1 +1 CARTRIDGE

EAN

3086126733043





- Бришач за средна дебелина на налив перо



- Достапно во сина боја на мастило



- Дозволува повторно пишување со паметно мастило




БРИШАЧ НА МАСТИЛО ТУБА X60

EAN

3086126743745





 **BIC**[®]
intensity[®]



НЕКА БЛЕЧАТ
ВАШИТЕ БЕЛЕШКИ



 **BIC** Победе за Вашите напу... Секозам!



- Молив за прецизно цртање со мастило на база на вода, достапен во 11 бои

- Мастилото не пробива низ повеќето хартии



- Врвот обложен со метал го штити врвот при користењето на шаблони, линијари и од други рамни рабови



- Совершен за фино пишување, цртање и скицирање

- Не се размачкува при сушењето



- Декорирана обвивка



- 0.8 mm дебелина на врвот која дава линија од 0.4 mm ширина



BICMATIC FUN
КУТИЈА 12 RFRSH EU

EAN

	3086123449213
	3086123449206
	3086123449350
	3086123449190
	3086123449183
	3086123449176
	3086123449169
	3086123449152
	3086123449145
	3086123449138
	3086123449121





Гумички

Училишни лепила

Супер лепила

ОСТАНАТ ПРИБОР

ОСТАНАТ
ПРИБОР



СОЗДАВАЈ. УЧИ. РАСТИ.

НОВ
СТИЛ
2016

PLAST-OFFICE

- Пластична гумичка за моливи и за графитни врвови



- Без ПВЦ



- Добро брише
- Обложена со хартија за подобро ракување
- Идеална за сите видови на хартија



ГУМИЧКИ PLAST OFFICE

КУТИЈА BCL X20

EAN

3270220030140

proveriti barcode
FR Catalogue: 3086123388529



ГУМИЧКИ MINI PLAST OFFICE

КУТИЈА BCL X36

EAN

3086123439016



ecolutions®

GLUE Stick



- Цврсто стик лепило достапно во 2 големини 8g и 21g



- Направено од 100% рециклиран материјал*



- Лепи хартија, картон и фото-хартија



- Не содржи растворувачи**



- Лесно се пере

* Рециклирана пластика

** Без растворувачи кои се сметаат како опасни супстанции според Европската уредба бр. 1272/



ЕКО СТИК ЛЕПИЛО КУТИЈА BCL X20

EAN

3086123250475



КУТИЈА BCL X30

EAN

3086123250468



GLUE Stick

COLOURED

КУТИЈА BCL X30

EAN

3086123459489



ПРИБОР | Супер лепила

- Инстант супер лепило со врвни перформанси



- Капак кој спречува затнување

- Прецизно нанесување, без истекување



- Лепа пластика* дрво и порцелан
- Пакување од 3 г

FIX STRONG




FIX STRONG 3G HANG CARD X12

EAN

3086123310056



* Пластика (освен полиетилен, полипропилен, PTFE пластика, полиуретан, стиропор и силикон)





Перманентни маркери

Текст маркери

Маркери за бела табла

МАРКЕРИ

МАРКЕРИ



ПИШУВАЈ. УЧИ. РАСТИ.



ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Нетоксични трајни маркери, со мастило на база на алкохол, достапни во црна, сина, црвена и зелена боја



- Долготрајни маркери: не се сушат и ако останат незатворени месец дена



- Отпорен врв



- Мастилото на маркерот брзо се суши, не остава непријатен мирис и отпорно е на светло



- Направен е од 51% рециклиран материјал



- Акрилниот заоблен врв широк 4.9 mm создава линија од 1.7 mm



Marking 2000

ecolutions®



MARKER ECO 2000

BL X4 EU

EAN



3086120020040



MARKER ECO 2000

КУТИЈА BCL X12 EU

EAN



3086122000095

3086122000064


3086122000033

3086122000026





ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Нетоксични трајни маркери, со мастило на база на алкохол, достапни во црна, сина, црвена и зелена боја



- Долготрајни маркери: не се сушат и ако останат незатворени месец дена



- Отпорен врв



- Мастилото на маркерот брзо се суши, не остава непријатен мирис и отпорно е на светло



- Направен е од 51% рециклиран материјал



- Акрилниот рамен врв широк 3.7mm создава линија од 5.5mm



Marking 2300

ecolutions®



MARKER ECO 2300

КУТИЈА BCL X12 EU

EAN



3086122300096

3086122300065

3086122300034

3086122300027





ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА




- Флуоресцентен маркер за подвлекување со мастило на база на вода, достапен во 5 супер-сјани бои: жолта, сина, зелена, портокалова и розева



- Не се суши и ако остане незатворен и до 8 часа



- Удобна гумена дршка со текстура



FAX - PHOTOCOPIES - PAPIER

- Погоден за хартија за факс и за фотокопи



- Рамниот врв создава линија широка 1.6 mm за подвлекување и 3.3 mm за широко подвлекување




ТЕКСТ МАРКЕРИ GRIP
КУТИЈА BCL X12 EU

EAN



70330312555
70330312548
70330312524
70330312517
70330312531





ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА




- Флуоресцентен маркер за подвлекување со мастило на база на пигменти, достапен во жолта, зелена и розева боја
- Мастило на база на пигменти на боја: живи бои и одлична покривна моќ



- Не се суши и ако остане незатворен и до 8 часа



- Гумена дршка со текстура за дополнителна удобност



FAX - PHOTOCOPIES - PAPIER

- Погоден за хартија за факс и за фотокопи



- Посебно големиот рамен врв создава линија широка 1.7 mm за подвлекување и 5.1 mm за широко подвлекување



TEXT MARKER tXL
BL X3 EU

EAN



3086123247215



TEXT MARKER XL

КУТИЈА X10 EU

EAN



3086123247123

3086123247130

3086123247147



МАРКЕРИ | Перманентни за бела табла



ПОДОЛГО ПИШУВАЊЕ ЗА БЕСКРАЈНО РАЗМИСЛУВАЊЕ

ДОМАШНА И УЧИЛИШНА УПОТРЕБА



BIC Velleda 1701

ecolutions®



МАРКЕРИ



Перманентни за бела табла

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Мастило на база на алкохол со послаб мирис, суво бришење во бои: црна, сина, црвена и зелена



- Блокираниот врв не се свиткува и не се вовлекува под притисок



- Добро се брише, моментално и по неколку дена



- Составен од 51% рециклиран материјал*



- Акрилниот сечен врв создава линија од 3.7 mm до 5.5 mm ширина

BIC Velleda 1701

ecolutions®



VELLEDA 1701 ECO

КУТИЈА X12 EU

EAN



3086121701092

3086121701061

3086121701030

3086121701023



BLISTER BCL X4

EAN



3086120027742



* со исклучок на механизмот за мастило



МАРКЕРИ | Перманентни за бела табла

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Мастило на база на алкохол со послаб мирис, суво бришење во бои: црна, сина, црвена и зелена



- Блокираниот врв не се свиткува и не се вовлекува под притисок



- Добро се брише, моментално и по неколку дена



- Составен од 51% рециклиран материјал*



- Акрилниот сечен врв создава линија од 3.7 mm до 5.5 mm ширина

BIC Velleda® 1751
ecolutions®



VELLEDA 1751 ECO
КУТИЈА BCL X12 EU

EAN



3086121701092
3086121701061
3086121701030
3086121701023



* со исклучок на механизмот за мастило

МАРКЕРИ

Перманентни за бела табла



- Мастило на база на алкохол со слаб мирис, суво бришење во бои: црна, сина, црвена и зелена

ENCRE LIQUIDE LIQUID INK TECHNOLOGY

- Мастило на база на течна технологија
- Доследно и мазно пишување без одвлекување на вниманието



- Полупрозрачен барел со видно количество на мастило



- За временски подолги пишувања



- Подобра издржливост*



- Средна ширина од 4.2 mm зрнестiot врв создава линија до 2.2 mm ширина



LIQUID VELL PKT КУТИЈА BCL X12 EU

EAN



3086123307131

3086123307124

3086123307148

3086123307155



* Во споредба со повеќето BIC Velleda маркери



Коректор во лента

Коректор во пенкало

Коректор во шишенце

BIC® Коректори

КОРЕКТОРИ

НОВИ БОИ

Mini
Pocket Mouse

Tipp-Ex



КОРЕКТОРИ

Да се биде

ИЛИ

да не се биде...



КОРИГИРАЈ. УЧИ. РАСТИ.

КОРЕКТОРИ | **Коректор** ВО ЛЕНТА

ПЕНКАМО ЗА
КОРЕКЦИЈА
Br.1
ВО ЕВРОПА**



- Исклучително компактен дизајн на лентата за корекција со филм на база на хартија за подобра контрола



- Висококвалитетно покривање кое овозможува пишување без чекање



- Лесно се нанесува од страна на левораки и деснораки лица



- Прозирното тело овозможува контрола на количеството на останатата лента



- Големина на лентата за корекција: 5mm ширина x 5m должина

Tipp-Ex
Mini
Pocket Mouse



КОРЕКТОР ВО ЛЕНТА
КУТИЈА BCL X10 EU

EAN

70330512085



* Ленти за корекција N°1 во Европа
Извор: GfK панел – Декември 2013 – Западна Европа 7.

КОРЕКТОРИ | **Коректор** ВО ЛЕНТА



- Ултра компактен дизајн, лента за корекција со пластичен слој за отпорност на кинење



- Димензии на лентата за корекција: 5mm ширина x 6m должина



- Достапна во 4 модерни бои



- Висококвалитетно покривање со можност за моментално пишување без чекање на сушење



- Мала димензија: прилагодено на димензиите на перницата



- Прилагодена за левораки и деснораки

Tipp-Ex *Mini* **Pocket Mouse**



КОРЕКТОР ВО ЛЕНТА FASHION КУТИЈА BCL X10 EU

EAN

3086123379855



КОРЕКТОРИ | **Коректор** ВО ЛЕНТА



- Ултра компактен дизајн, лента за корекција со пластичен слој за отпорност на кинење



- Димензии на лентата за корекција: 5mm ширина x 8m должина



- Висококвалитетно покривање со можност за моментално пишување без чекање на сушење



- Патент со ротирачка глава за ослободување на врвот: без капак



- Механизам за премотување



- Прилагодена за левораки и деснораки

Tipp-Ex
Micro tape
Twist



КОРЕКТОР ВО ЛЕНТА FASHION
КУТИЈА BCL X10 EU

EAN

3086123120044



КОРЕКТОРИ | **Коректор** ВО ПЕНКАЛО

ПЕНКАЛО ЗА
КОРЕКЦИЈА
Br.1
ВО ЕВРОПА**



- Висококвалитетна течност за корекција во еластичен цилиндар



- Фин метален врв за прецизна корекција



- Лесно легнува во раката за полесна корекција додека пишувате



- Контрола на истекување на течноста која брзо се суши и овозможува повторно пишуваче



- Пенкалото содржи 8ml течност за корекција

Tipp-Ex®

Shake'n Squeeze



КОРЕКТОР ВО ПЕНКАЛО

КУТИЈА X10 GFD EU

EAN

3086122000095

GFD



* Пенкало за корекција N°1 во Европа
Извор: GfK панел – Декември 2013 – Западна Европа 7.

КОРЕКТОРИ | **Коректор** ВО ШИШЕНЦЕ

Br.1
КОРЕКТОР ВО ШИШЕНЦЕ
ВО ЕВРОПА



- Висококвалитетна течност за корекција

- Многу добра покривност



- Течноста брзо се суши, идеална е за корекција на сите типови на хартија



- Стапче за нанесување од пена, за прецизна и чиста употреба



- Шишенце од 20 ml

Tipp-Ex®

Rapid



КОРЕКТОР ВО ШИШЕНЦЕ КУТИЈА X10 EFSP EU

EAN

3086126100302

EFSP



* Шишенце за корекција N°1 во Европа
Извор: GfK панел – Декември 2013 – Западна Европа 7.



Correction Fluid



BIC CORRECTION FLUID BOX10
КУТИЈА X10 EFSP EU

EAN

3086123343894





Фломастери

Боици

Мрсни боици

BIC® за училиште


ПРИБОР ЗА БОЈЕНЕ

ПРИГОР ЗА БОЕНЕ



ЦРТАЈ. УЧИ. РАСТИ.

ПРИБОР ЗА БОЕЊЕ | Боици



BIC® Kids палетата со боици ги унапредува детскиот развој и креативност веќе од 2 година на живот.

BIC Kids Evolution™ боиците идеални се за децата благодарение на својата отпорност (на цилиндерот и врвот), безбедноста (нема триење) и удобноста (лесно се острат).



ПРИБОР ЗА ПОЧЕТНИЦИ



ОСНОВЕН ПРИБОР




КРЕАТИВЕН ПРИБОР





ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Ултра отпорни боици без дрво!

5+

- Идеални за секојдневно цртање и боење за деца од 5 и повеќе години*



Ultra jak vrh

- Отпорен врв



Lako zarezivanje

- Лесно се острат



Jarke boje

- Достапни се во 24 живописни бои



- Врвот е на база на пигмент од 3.2 mm за голема моќ на боење



TROPICOLORS 2



X24

CP TROPICOLORS 2

CBW X12 EU

EAN

3270220022503



CP TROPICOLORS 2

CBW X18 EU

EAN

3270220022510 ?



CP TROPICOLORS 2

CBW X24 EU

EAN

3270220022510




* Во просек 88% препораки за производите на BIC KIDS приборот за боење, податоците се засноваат на две студии кои ги спроведе Markteffekt, фирма за истражување на пазарот во Франција на 11 јануари 2013 (со 227 учители) и на 6 Мај 2014 (со 387 учители)





ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Ултра отпорни боици без дрво!



- Потврдено NF Environment Ecolabel



- Направени се од 50% рециклиран материјал**

5+

- Идеални за секојдневно цртање и боене за деца од 5 и повеќе години*



Ultra jak vrh

- Отпорен врв



Sigma Ne kruni se

- Отпорни на цакање и безбедни: не се дробат кога ќе се скршат



Lako zarezivanje

- Лесно се острат



Jarke boje

- Достапни се во 24 живописни бои



- Врвот е на база на пигмент од 3.2 mm за голема мок на боене



Kids Evolution
CBW X12 EU

EAN

3270220060963



Kids Evolution
CBW X18 EU

EAN

3270220060970



Kids Evolution
CBW X24 EU

EAN

3270220076421




* Во просек 88% препораки за производите на BIC KIDS приборот за боене, податоците се засноваат на две студии кои ги спроведе Markteffect, фирма за истражување на пазарот во Франција на 11 јануари 2013 (со 227 учители) и на 6 Мај 2014 (со 387 учители)

** процент од вкупната тежина на производот





ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Екстра цврсти боици без дрво!



- Произведени се од 54% рециклиран материјал**



- Идеални за почетници од 2 и повеќе години благодарение на триаголниот цилиндер кој им помага да ги постават прстите*



Ultra jak vrh

- Врвот е ултра отпорен на удар




Sigurna
Ne kruni se

- Отпорни на цваќање и безбедни: не се дробат кога ќе се скршат



Jarke boje

- Достапни се во 12 живописни бои



- Врвот од 4.3 mm е на база на пигмент за поголема моќ на бојење



EVOLUTION Triangle



CEV.TRIANG.
CBW X12 EU

EAN



3086124001632



X12



* Во просек 88% препораки за производите на BIC KIDS приборот за бојење, податоците се засноваат на две студии кои ги спроведе Markteffect, фирма за истражување на пазарот во Франција на 11 јануари 2013 (со 227 учители) и на 6 Мај 2014 (со 387 учители)

** Процент од вкупната тежина на производот



BIC® падејата со фломастери ги унапредува детскиот развој и креативност веќе од 1 година на животот.

Сите елементи се посебно дизајнирани за безбедност на детето (големи и мали цилиндри на приборот за пишување) како и за удобност на неговите родители, со карактеристики како што се ултра лесно плаќање на мастилото, така да дамките лесно се отстрануваат и од кожата и од гардеробата (семејство производи Kid Couleur), или мастила кои не се сушат дури и ако останат отворени (семејство производи Visa™).



OSNOVNI PRIBOR

Kid COULEUR



Visa™





- Фин врв на фломастерите на водена база на мастило, во 12 бои

5+

- Одлични се за прецизно цртање и боење, за деца на возраст 5+



- Не се сушат дури и кога се 3 месеци без капаче*



- Лесно се перат од повеќето материјали



- Достапни се во 18 живописни бои

- Врвот е отпорен на вовлекување



- Вентилирана капа со безбедносна бравичка



- 2 mm пишува со дебелина на линија од 0.9 mm



X12



CF.VISA 880

CBW X12 EU

EAN



3270220002758



CF.VISA 880

CBW X18 EU

EAN



3270220002765



* Со исклучок на црниот фломастер



- Врв со средна дебелина на водена база на мастило

5+

- Идеални за секојдневно цртање и боене, за деца 5+



- Лесно се перат од кожата и од повеќето материјали



- Блокада на врвот, отпорни се на вовлекување



- Достапни се во 24 живописни бои



- Вентилирана капа



- Врв од 2,8 mm пишува со дебелина на линија од 0,8 mm



Kid COULEUR



X24



Kid COULEUR
CBW X12 EU

EAN



3270220002727



Kid COULEUR
CBW X18 EU

EAN



3270220002734



Kid COULEUR
CBW X24 EU

EAN



3170220093350



ПРИБОР
ЗА БОЕЊЕ

Фломастери

Креативен прибор

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Средни димензии на врв, фломастер што се брише во 10 бои + бришачи на мастило



5+

- Дозволено за деца на возраст 5+ да поправаат грешки и да креираат специјални ефекти*



- Лесно се перат од повеќето материјали



- Врв од 2,8 mm пишува со дебелина на линија од 0,8 mm



MAGIC FELT PENS
FEUTRES MAGIQUES



X10

Kid COULEUR
CBW X12 EU

EAN



3086123174115



* Во просек 88% препораки за производите на BIC KIDS приборот за боене, податоците се засноваат на две студии кои ги спроведе Markteffect, фирма за истражување на пазарот во Франција во периодот ноември 2015 - јануари 2016 (со 730 учители)



JA ПОКРЕНУВА
ЗАБАВАТА!

НОВИ



ВЕЌЕ НЕМА
ГУБЕЊЕ НА
КАПАЧИЊА



BIC Повеќе за Вашите напу... Секогаш!



Kid COULEUR
KID COULEURS STAND CASE 12 EU



EAN

3086123415423

НОВИ ПAKУВАЊА



ПРИБОР
ЗА БОЕЊЕ

Масни боици

Основен прибор



BIC® Kids палетата со масни боици ги унапредува детскиот развој и креативност веќе од 30 месеци на живот.

Plastidecor™ се екстра чисти и отпорни масни боици кои се идеални за почетници и се задолжителен дел на детскиот прибор на детето, додека BIC® Kids art & crafts производитите ја зголемуваат детската креативност нудејќи прибор за правење на различни ефекти во текот на цртањето.



ПРИБОР ЗА ПОЧЕТНИЦИ




ОСНОВЕН ПРИБОР





ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- Екстра отпорни масни боици



2+

À partir de 2 ans
From the age of 2

- Идеални за мали деца од 30 и повеќе месеци, за секојдневно боење*



Mains propres
Clean hands

- Чисти раце и ткаенини



Facile à tailler
Easy to sharpen

- Лесно се острат




Couleurs vives
Vivid colours

- Достапни се во 24 живописни бои



PLASTIDÉCOR®



X24



WX.PLAST421.

CBW X12 EU

EAN



3270220000341



WX.PLAST421.

CBW X18 EU

EAN



3270220000341



WX.PLAST421.

CBW X12 EU

EAN



3270220000341



* Во просек 88% препоракни за производите на BIC KIDS приборот за боeње, податоците се засноваат на две студии кои ги спроведе Markteffect, фирма за истражување на пазарот во Франција на 11 јануари 2013 (со 227 учители) и на 6 Мај 2014 (со 387 учители)



ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЕВРОПА



- За чисти детски раце



- Идеални за деца постари од 3 години*



- Достапни се во 12 различни бои



WAX CRAYONS



МАСНИ БОИЦИ
ПАКУВАЊЕ X12 EU

EAN



3086126616834




* Во просек 88% препораки за производите на BIC KIDS приборот за боене, податоците се засноваат на две студии кои ги спроведе Markteffect, фирма за истражување на пазарот во Франција на 11 јануари 2013 (со 227 учители) и на 6 Мај 2014 (со 387 учители)



- Меки масни боици со хартиена обвивка која спречува валкање на рацете




- Идеални за мали деца од 30 и повеќе месеци, за секојдневно боење*



- Шестоаголна форма лесна за држење



- Достапни се во 12 различни бои



- Вклучува и 2 металик бои



- Пријатно на допир



OIL PASTEL
PASTEL À L'HUILE



МАСНИ БОИЦИ

ПАКУВАЊЕ X12 EU

EAN



3086123380349



МАСНИ БОИЦИ

ПАКУВАЊЕ X24 EU

EAN



3086123380356



* Во просек 88% препораки за производите на BIC KIDS приборот за боење, податоците се засноваат на две студии кои ги спроведе Markeffect, фирма за истражување на пазарот во Франција на ноември 2015 - јануари 2016 (со 730 учители)

** Само во пакување од 24 парчиња



Пумувај. Учи. Расти.

SOCIÉTÉ BIC S.A.

14, rue Jeanne d'Asnières
92611 Clichy Cedex

Tel. : +33 1 45 19 52 00
Fax : +33 1 45 19 52 99

552 008 443 RCS NANTERRE
Capital : 183 115 806,50 Euros

www.bicworld.com

Компанијата BIC го задржува правото без најава да ги измени производитите и нивните технички карактеристики наведени во овој каталог, како резултат на тековниот развој на нашата палета со производи. Нашите нови колекции ќе бидат достапни во 2016. додека траат залихите.

